

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ СЕ СЛУЧИ СООБРАЌАЈНАТА НЕЗГОДА

Јас _____ со ЕМБГ [] и
адреса на живеење на ул. _____, во согласност
со член 23 од ЗЗОС, под полна морална, материјална и кривична одговорност
изјавувам дека на ден ____ ____ 20 ____ година, во _____ часот, се случи сообраќајна
незгода на _____,
(адреса каде е случена незгодата)

во која учествувал со моторно возило _____, _____.

Детален опис на случената сообраќајна незгода: _____

[illegible]

Одговорете на следните прашања со обележување на соодветното поле:

Поседувам и приложувам фотографии од лице место на незгодата: да ☐ не ☐

Сообраќајната незгода е пријавена во МВР: да ☐ не ☐

На лице место дојдоа/беа присутни претставници на МВР: да ☐ не ☐

За моето возило поседувам каско полиса од Друштвото _____ да ☐ не ☐

Возилото кое го управував има стари оштетувања: да ☐ не ☐

Детален опис на старите оштетувања (доколку потврдно сте одговориле на претходното прашање):

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум согласен/на Друштвото да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. наведените лични податоци во постапката за надомест на штета, како и во други случаи предвидени со закон; Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа:

☐ лична карта / пасош ☐ возачка дозвола ☐ возачка книшка ☐ сообраќајна дозвола ☐ трансакциска сметка

Лицето кое го пополнува овој образец со овој потпис ја потврдува вистинитоста на наведените податоци во него.

Изјавата е дадена пред:

Изјавил/а:

Во _____ на 20 _____ год.